



СЛУЖБ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА

37653
Službeni vesnik
Maked.
Skopje

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија бр. 1032-Т-220, за огласи 1032-Т-221.

Среда, 14 декември 1955

БЕЛГРАД

БРОЈ 55

ГОД. XI

Цена на овој број е 30.— дина. — Претплата за 1955 година изнесува 1200.— дина, а за странство 1700.— динари. — Редакција: Улица Краљевик'а Марка бр. 9 — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-276, Продажно одделение 22-619, Тел. централа 28-010.

594.

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ЗАКОНОТ ЗА ОДЛИКУВАЊАТА

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за одликувањата, што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 10 ноември 1955 година.

П. Р. бр. 26

14 ноември 1955 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Моша Пијаде, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОДЛИКУВАЊАТА

I. Општи одредби

Член 1

Одликувањата на Федеративна Народна Република Југославија се знаци на признание кои се доделуваат за работа или за дела што заслужуваат општо признание и истакнување.

Член 2

Одликувањата се даваат во форма на орден и медали.

Ордените и медалите на Федеративна Народна Република Југославија можат да се установуваат само со сојузен закон.

Член 3

Одликувањата можат да им се доделуваат на одделни лица, на воени единици, на установи, на стопански и на општествени организации.

Одликувањата можат да им се доделуваат и на странски државјани и на странски установи и организации.

Член 4

Одликувањата ги доделува Претседателот на Републиката.

Член 5

На Претседателот на Републиката му доделува одликување Сојузната народна скупштина.

Претседателот на Републиката може да ги носи сите одликувања на Федеративна Народна Република Југославија додека ја врши функцијата на Претседател.

Член 6

Југословенски државјанин може да прими одликување од странска држава само по претходно добиено одобрение, што го дава Сојузниот извршен совет доколку тоа со друг закон не е пропишано поинаку.

Член 7

Никој не може да изработува ниту да доделува значки што би имале форма и изглед на орден или медалја на Федеративна Народна Република Југославија, освен ако со одделен закон или со уредба е определено поинаку.

II. Одликувања

Член 8

Ордени за граѓански заслуги се:

- 1) Орденот југословенска голема звезда,
 - 2) Орденот јунак на социјалистичкиот труд,
 - 3) Орденот на народното ослободување,
 - 4) Орденот југословенска звезда од I, II и III ред,
 - 5) Орденот на југословенското знаме од I, II, III, IV и V ред,
 - 6) Орденот заслуги за народ од I, II, и III ред,
 - 7) Орденот на трудот од I, II и III ред,
 - 8) Орденот братство и единство од I и II ред.
- Медали за граѓански заслуги се:
- 1) Медалјата заслуги за народ,
 - 2) Медалјата на трудот,
 - 3) Медалјата за заслуги.

Со одликување со Орденот јунак на социјалистичкиот труд се здобива и почесното звање Јунак на социјалистичкиот труд.

Член 9

Ордени за воени заслуги се:

- 1) Орденот на слободата,
 - 2) Орденот на народен херој,
 - 3) Орденот на бојното знаме,
 - 4) Орденот партизанска звезда од I, II и III ред,
 - 5) Орденот на народната армија од I, II и III ред,
 - 6) Орденот за воени заслуги од I, II и III ред,
 - 7) Орденот за храброст.
- Медали за воени заслуги се:
- 1) Медалјата за храброст,
 - 2) Медалјата за воени заслуги,
 - 3) Медалјата за војнички добродетели.

Со одликувањето со Орденот на народниот херој се здобива и почесното звање Народен херој.

Член 10

Меѓусебниот ранг на ордените на Федеративна Народна Република Југославија е следниот:

- 1) Орденот југословенска голема звезда,
- 2) Орденот на слободата,
- 3) Орденот на народен херој,
- 4) Орденот јунак на социјалистичкиот труд,
- 5) Орденот на народното ослободување,
- 6) Орденот југословенска звезда од I ред,
- 7) Орденот на бојното знаме,
- 8) Орденот на југословенското знаме од I ред,
- 9) Орденот партизанска звезда од I ред,
- 10) Орденот заслуги за народ од I ред,
- 11) Орденот на трудот од I ред,
- 12) Орденот на народната армија од I ред,
- 13) Орденот братство и единство од I ред,
- 14) Орденот за воени заслуги од I ред,
- 15) Орденот југословенска звезда од II ред,
- 16) Орденот на југословенското знаме од II ред,
- 17) Орденот партизанска звезда од II ред,
- 18) Орденот заслуги за народ од II ред,

- 19) Орденот на трудот од II ред,
- 20) Орденот на народната армија од II ред,
- 21) Орденот братство и единство од II ред,
- 22) Орденот за воени заслуги од II ред,
- 23) Орденот за храброст,
- 24) Орденот југословенска ѕвезда од III ред,
- 25) Орденот на југословенското знаме од III ред,
- 26) Орденот партизанска ѕвезда од III ред,
- 27) Орденот заслуги за народ од III ред,
- 28) Орденот на трудот од III ред,
- 29) Орденот на народната армија од III ред,
- 30) Орденот на југословенското знаме од IV ред,
- 31) Орденот за воени заслуги од III ред,
- 32) Орденот на југословенското знаме од V ред.

Член 11

Меѓусебниот ранг на медалите на Федеративна Народна Република Југославија е следниот:

- 1) Медалјата за храброст,
- 2) Медалјата заслуги за народ,
- 3) Медалјата на трудот,
- 4) Медалјата за воени заслуги,
- 5) Медалјата за војнички добродетели,
- 6) Медалјата за заслуги.

Член 12

1) Орденот југословенска голема ѕвезда им се доделува на шефовите на држави за особени заслуги во развивањето и зајакнувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи меѓу Федеративна Народна Република Југославија и другите држави.

2) Орденот на слободата се доделуваа за извонредни успеси во раководењето и командувањето со најголеми воени единици во текот на војната.

3) Орденот на народен херој им се доделува на борците и на старешините на Југословенската народна армија и на други одделни лица кои се истакнале со извонредни јуначки подвизи во борбата против непријателот и кои служат како особен пример на јунаштвото.

4) Орденот јунак на социјалистичкиот труд им се доделува на одделни лица, на воени единици, на установи, на стопански и општествени организации што ќе извршат извонредни работни подвизи или ќе покажат други извонредни резултати и со тоа ќе се здобијат со особени заслуги во областа на стопанскиот, општествениот, научниот и културниот развикот на земјата.

5) Орденот на народното ослободување се доделува за истакнати заслуги во организирањето и раководењето со Востанието и во создавањето и развивањето на Федеративна Народна Република Југославија.

6) Орденот југословенска ѕвезда од I, II и III ред се доделува за особени заслуги во развивањето на меѓународните односи во политичката, научната и културната област меѓу Федеративна Народна Република Југославија и другите земји, како и за истакнати заслуги во развивањето и зајакнувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи меѓу Федеративна Народна Република Југославија и другите држави.

7) Орденот на бојното знаме им се доделува на воените старешини кои во текот на војната ќе покажат особена храброст, самопожртвување и умешност во командувањето, како и за истакната улога во изградбата, зајакнувањето и оспособувањето на оружените сили на Федеративна Народна Република Југославија.

8) Орденот на југословенското знаме од I, II, III, IV и V ред се доделува за заслуги во развивањето и зајакнувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи меѓу Федеративна Народна Република Југославија и другите држави, како и за особени заслуги во работата на развивањето свести на граѓаните во борбата за независност на земјата.

9) Орденот партизанска ѕвезда од I, II и III ред им се доделува на старешините на Југословенската народна армија за успешно командување со воени единици, за способноста во раководењето со воени операции и за покажана особена храброст во војната.

10) Орденот заслуги за народ од I, II и III ред се доделува за особени заслуги здобиеени во борбата против непријателот за ослободување на нашата земја, за заслуги на организирањето и зајакнувањето на народната власт или на Југословенската народна армија, како и за заслуги во областа на стопанскиот, културниот и општествениот развикот на земјата.

11) Орденот на трудот од I, II и III ред им се доделува на одделни лица, на воени единици, на установи, на стопански и општествени организации што ќе постигнат особени успеси во производство или во друга стопанска дејност, како и за работа од особено значење за општествениот, научниот или културниот напредок на земјата.

12) Орденот на народната армија од I, II и III ред се доделува за особени заслуги во изградбата и зајакнувањето на оружените сили на Федеративна Народна Република Југославија, или за особени успеси во раководењето со воени единици, во нивното зајакнување и оспособување за одбрана на независноста на Федеративна Народна Република Југославија.

13) Орденот братство и единство од I и II ред се доделува за особени заслуги на делото за ширење братство меѓу нашите народи и за создавање и развивање на политичкото и моралното единство на народот.

14) Орденот за воени заслуги од I, II и III ред им се доделува на воените раководители кои со свој пример и умешност во работата развиваат во единиците со која раководат постојан полет заради остварување на поставените задачи, или кои создале во единиците или установата услови за постигање исклучително добри успеси, или кои се одликуваат со такви старешински и војнички особини што да им служат како пример на другите.

15) Орденот за храброст им се доделува на борците и на старешините на Југословенската народна армија кои во борбата против непријателот извршиле повеќе дела во кои силно се истакнала нивната лична храброст, или кои на бојното поле особено се истакнуваат со лична храброст. За такви дела Орденот за храброст им се доделува и на граѓански лица.

Член 13

1) Медалјата за храброст им се доделува на борците и на старешините на Југословенската народна армија кои во борбата против непријателот извршиле едно или повеќе дела во кои се истакнала нивната лична храброст. За такви дела Медалјата за храброст им се доделува и на граѓански лица.

2) Медалјата заслуги за народ се доделува за заслуги здобиеени во борбата против непријателот за ослободување на земјата, како и за заслуги на организирањето и зајакнувањето на народната власт.

3) Медалјата на трудот се доделува за постигнати примерни успеси во работата и со тоа здобиеени заслуги за стопанскиот, општествениот, научниот и културниот напредок на земјата.

4) Медалјата за воени заслуги им се доделува на воените раководители и на војниците кои со својот пример во работата развиваат полет за остварување на поставените задачи, или кои се одликуваат со такви старешински или војнички особини што да им служат како пример на другите.

5) Медалјата за војнички добродетели им се доделува на војниците и на воените старешини за особено истакнување во познавањето и вршењето на војничките должности и за примерно војничко држање.

6) Медалјата за заслуги се доделува за заслуги во извршувањето на доверените задачи што придонесуваат за пријателските односи меѓу Федеративна Народна Република Југославија и другите држави.

Член 14

Секој орден и медалја си има свој статут, кој содржи опис на орденот или медалјата, како и одредби за носењето на одликувањето.

Статутите ги пропишува Сојузниот извршен совет.

III. Надлежност

Член 15

Одликувањата се доделуваат со указ.

Предлози за одликување на Претседателот на Републиката му поднесуваат: Сојузниот извршен совет, републичките извршни совети, државниот секретар за надворешни работи — за странски државјани и државниот секретар за работи на народната одбрана — за воените лица на домашна и на странска држава.

Претседателот на Републиката може да формира одделна комисија заради приготвување укази за одликувањата.

IV. Права и должности на одликуваните

Член 16

На одликуваното лице, на воените единици, на установите, на стопанските и општествените организации им се предава одликувањето и декретот односно уверението за одликувањето.

На лице одликувано со орден, му се предава декрет, а на лице одликувано со медалја уверение.

Претседателот на Републиката може да определи за најголемите одликувања да се издава повелба. Повелбата ја потпишува Претседателот на Републиката или, по негово овластување, шефот на Канцеларијата на ордените.

Член 17

Знакот на одликувањето може да го носи само одликуваното лице.

Ако знаците на одликувањето не му се предадени на одликуваниот додека бил жив, или се одликува лице кое во часот на одликувањето не е во живот, декретот односно уверението им се издава на членовите на неговата потесна фамилија.

Член 18

Лице, воена единица, установа, стопанска или општествена организација можат да бидат повторно одликувани со ист орден, но по правило од повисок ред.

Орденот и медалјата за храброст можат да се доделуваат повеќе пати.

Член 19

Лицата одликувани со Орденот на народен херој, членовите на фамилијата на лице одликувано со Орденот на народен херој што умрело, како и членовите на фамилијата на лице кое по смртта е одликувано со овој орден, имаат право на определени повластици.

Со уредба на Сојузниот извршен совет ќе се пропише кои повластици им припаѓаат на лицата од претходниот став и под кои услови тие повластици се здобиваат и се губат.

Член 20

Лице што е одликувано, а ќе биде осудено на казната строг затвор, на казната затвор или на казната времено ограничување на граѓанските права, а на кое не му е одземено почесното звање или одликувањето според членот 33 став 5 од Кривичниот законик, не може да го носи одликувањето ниту почесното звање додека трае казната.

Ако одликувано лице биде осудено на казната ограничување на граѓанските права за дело што го прави недостојно за носење одликувања и почесни звања, или ако не е осудено а со сите постапки покажало дека е недостојно да носи одликување и почесно звање, ќе му се одземе одликувањето и почесното звање. Ако одземањето на одликувањата и на почесните звања не е извршено со судска пресуда, решението за одземање го донесува Претседателот на Републиката.

Решение за одземање одобрението од југословенски државјани за носење на странски одликувања донесува Сојузниот извршен совет.

Член 21

На одликуваното лице што ќе ги загуби знаците на одликувањето и тоа го докаже, ќе му се издадат на негово барање знаци на одликувањето.

Доказите за загубувањето знакот на одликувањето ги цени шефот на Канцеларијата на ордените. Ако утврди дека орденот односно медалјата навистина е загубена, ќе му издаде на одликуваниот орден односно медалја со надоместок. Износот на надоместувањето за одделни одликувања ќе го определи шефот на Канцеларијата на ордените.

Место загубената повелба, декрет односно уверение се издава заверен препис.

V. Канцеларија на ордените

Член 22

За вршење на работите во врска со одликувањата во Кабинетот на Претседателот на Републиката постои Канцеларија на ордените.

Со работите на Канцеларијата на ордените раководе шефот на Канцеларијата на ордените, кого го назначува Претседателот на Републиката. Шефот на Канцеларијата на ордените издава и декрети односно уверенија за одликувањата.

Член 23

Приходите и расходите на Канцеларијата на ордените влегуваат во претсметката на Кабинетот на Претседателот на Републиката.

VI. Казнени одредби

Член 24

За прекршок ќе се казни со парична казна до 10.000 динари или со казната затвор до 15 дена:

- 1) тој што неовластено носи знаци на одликување,
- 2) тој што на одликуваниот неовластено ќе му ги одземе знаците на одликувањето.

VII. Преодни и завршни одредби

Член 25

Носителите на Орденот Караѓорјева ѕвезда со мечеви, на Орденот бел орел со мечеви и на Златната медалја на Обилик установена во Црна Гора 1851 година, имаат право на определени повластици.

Со уредба на Сојузниот извршен совет ќе се пропише кои повластици им припаѓаат на лицата од претходниот став и под кои услови тие повластици се уживаат и се губат.

Член 26

Лицата и работните колективи на кои им се доделени почесни звања врз основа на Законот за почесните звања на трудбениците, имаат право да ги носат тие звања за времето означено во тој закон.

Член 27

Државниот секретар за работи на народната одбрана може да установува и да доделува значки за успеси во областа на народната одбрана кои не се предвидени со овој закон.

Член 28

Со влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат: Законот за ордените и медалите на Федеративна Народна Република Југославија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 88/46) со законите за неговите измени и дополненија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 101/47, 107/47 и 1/52), Законот за Орденот јунак на социјалистичкиот труд („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 106/48), Законот за почесните звања на трудбениците („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 106/48), Задолжителното толкување на членот 29 од Законот за воспоставување правото на пензија и за пензионирањето на државните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/47), Правилникот за бесплатното лекување на носителите на „Караѓорјева ѕвезда со мечеви“ („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 94/47) со неговите измени („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 61/48), Одлуката за повластиците на

носителите на Караџорѓевата ѕвезда со мечеви („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/53), Одлуката за дополнување на Одлуката за повластиците на носителите на Караџорѓевата ѕвезда со мечеви („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/53) и Одлуката за воспоставување Орденот југословенска ѕвезда („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/54).

Член 29

Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

595.

Врз основа на чл. 109 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/54) и чл. 49 од Уредбата за книговодството на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА НАПЛАТА НА ПРИХОДИТЕ НА БУЏЕТИТЕ И ФОНДОВИТЕ ОД СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

Во Уредбата за наплата на приходите на буџетите и фондовите од стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/55) членот 15 и насловот пред него се менува и гласи:

„Г) Придонеси за одделни општествени фондови

Член 15

Банката наплатува по истекот на секое тримесечје придонеси за следните одделни општествени фондови:

- 1) фонд за кадрови,
- 2) фонд за унапредување шумарството,
- 3) фонд за унапредување индустриското производство,
- 4) фонд за унапредување градежништвото,
- 5) фонд за унапредување на издавачката дејност,
- 6) фонд за кредитирање на станбената изградба (од градежните и монтажните претпријатија).

Придонесите за фондовите означени во точ. 1 и 2 од ставот 1 на овој член банката ги наплатува врз основа на одделни извештаи, што претпријатијата се должни да ѝ ги поднесат на банката најдоцна 10 дена по истекот на секое тримесечје.

Придонесите за фондовите означени во точ. 3—6 од ставот 1 на овој член банката ги наплатува врз основа на извештаите од претпријатијата за времената периодична пресметка.

Придонесите за одделните општествени фондови стасуваат за наплата во срок од 5 дена од денот на истекот на рокот што е определен за поднесување извештаи според претходните ставови.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 462
9 декември 1955 година

Е. Град

Го заменува
Претседателот на Републиката
Потпретседател
на Сојузниот извршен совет,
Едвард Кардељ, с. р.

596.

Врз основа на чл. 79 точ. 6 и чл. 93 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА СОЈУЗНАТА САНИТАРНА ИНСПЕКЦИЈА

Член 1

Се оснива Сојузна санитарна инспекција како самостоен сојузен орган на управата за работите на санитарна инспекција од надлежноста на федерацијата.

Член 2

Сојузната санитарна инспекција:

1) го следи извршувањето на сојузните санитарни и хигиенски прописи и на мерките на сојузните органи за обезбедување народното здравје како и за спроведување сојузните прописи за организацијата и работата на сите органи на санитарната инспекција и им дава упутства на овие органи за работата на спроведување приведените сојузни прописи и мерки и за внатрешната организација и стручното работење на тие органи;

2) врши стручен надзор над работата на републичките органи на санитарната инспекција;

3) врши санитарен надзор над производството на лекови,

4) непосредно или преку републичките и околските санитарни инспекции врши санитарна инспекција на границата, како и санитарен надзор над увозот на животни продукти.

Сојузната санитарна инспекција може да врши санитарна инспекција и непосредно.

Член 3

Во надлежност на Сојузната санитарна инспекција спаѓаат сите работи кои со следни прописи се ставени во надлежност на Сојузната санитарна инспекција, основана со Основниот закон за санитарната инспекција од 30 април 1948 година, доколку тоа не е во спротивност одредбите од Уставниот закон.

Член 4

Работите на Сојузната санитарна инспекција ги вршат санитарни инспектори за поодделни области од работата на Инспекцијата.

Со работата на Сојузната санитарна инспекција раководи главен санитарен инспектор.

Главниот санитарен инспектор и сојузните санитарни инспектори ги назначува Сојузниот извршен совет.

За работата на Сојузната санитарна инспекција главниот санитарен инспектор му одговара на Сојузниот извршен совет.

Член 5

Секретарот за народно здравје и социјална политика во Сојузниот извршен совет, во рамките на овластенијата од Сојузниот извршен совет, ѝ дава на Сојузната санитарна инспекција смерници за нејзината работа и може да ѝ определи извршување на определени задачи од нејзиниот делокруг.

Член 6

Сојузната санитарна инспекција има право:

1) да побара од републичките санитарни инспекции, од санитарните инспекции на автономните единици и од околските санитарни инспекции да извршат определени работи од нејзината надлежност и за тоа да ѝ поднесат извештај;

2) да бара од републичките санитарни инспекции поднесување редовни извештаи за вршењето на контролата над примената на сојузни прописи и мерки;

3) да бара од републичките санитарни инспекции, од санитарните инспекции на автономните единици и од околските санитарни инспекции извештај за извршувањето на поодделни поважни задачи од нивната надлежност;

4) да одржува советување со претставниците на републичките санитарни инспекции по прашањата на санитарната инспекција.

Член 7

Внатрешната организација и начинот на работата на Сојузната санитарна инспекција ги пропишува секретарот за народно здравје и социјална политика во Сојузниот извршен совет со согласност од Одборот за социјална политика и народно здравје на Сојузниот извршен совет.

Член 8

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 440

6 декември 1955 година

Белград

Го заменува

Претседателот на Републиката

Потпретседател

на Сојузниот извршен совет,

Едвард Кардељ, с. р.

597.

Врз основа на чл. 43 од Уредбата за организацијата на Заводот за социјално осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ИЗБОРИ НА ОРГАНИ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО НА ЗАВОДИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

I. ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СОБРАНИЕТО НА ОКОЛИСКИОТ ЗАВОД

1. Општи одредби

Член 1

Членовите на собранието на околискиот завод за социјално осигурување ги избираат осигурениците преку работничките совети на стопанските организации, односно преку работните колективи на државните органи и установи и на општествените организации, како и преку изборните собири организирани од општествените организации преку кои се претставени осигурениците.

Изборните тела од претходниот став вршат избор непосредно или преку избрани делегати.

Член 2

Преку свои изборни собири изборите ги вршат осигурениците запослени кај приватни работодавци, осигурениците од самостојни професионални дејности, како и уживателите на пензии и инвалидности.

Член 3

Секој работнички совет односно работен колектив, како и изборен собир, избира онолку членови на собранието на заводот колку на него доаѓа според бројот на осигурениците.

Ако бројот на осигурениците од поодделна стопанска организација односно од државен орган и установа, или бројот на осигурениците што вршат избор преку изборни собири, е помал од бројот на осигурениците определен за избор на еден член на собранието, се спојуваат два или повеќе работнички совети односно работни колективи, како и изборни собири на осигурениците, заради заеднички избор на член на собранието на заводот.

Изборни собири се формираат одделно за секоја од групите осигуреници од претходниот став така што да ги опфаќаат осигурениците кои се запослени односно кои постојано престојуваат во исто место или општина.

Член 4

Кога поради заеднички избор на член на собранието на заводот се спојуваат работничките совети на стопанските организации, спојувањето се врши првенствено помеѓу работничките совети на стопанските организации од иста или сродна стопанска гранка. Ако по тој начин не може да се постигне број на осигурениците определен за избор на еден член на собранието, се спојуваат и работ-

ничките совети на стопанските организации и од други стопански гранки од ист вид (област) на стопанска дејност.

Кога поради заеднички избор на член на собранието на заводот се спојуваат работните колективи на државните органи и установи или работните колективи на општествени организации, спојувањето се врши првенствено помеѓу колективите од иста или сродна гранка на јавната служба, односно помеѓу сродните општествени организации. Ако по тој начин не може да се постигне број на осигурениците определен за избор на еден член на собранието, се спојуваат и работните колективи од други гранки од иста област на јавната служба (државна управа, правосудство, општествени служби), односно и работните колективи на други општествени организации.

Кога во едно место или во една општина одделна група осигуреници од чл. 2 на оваа одлука не е достаточна бројна за да може да избира еден член на собранието, се спојуваат изборните собири на осигурениците од иста група на подрачјето на повеќе општини односно на подрачјето на околицата, заради заеднички избор на член на собранието.

Член 5

Секоја стопанска организација, државен орган или установа и општествена организација, како и група осигуреници кои вршат избор преку изборен собир, ако во едно место или општина има толкав број осигуреници да може да се избира најмалку еден член на собранието, сочинува одделна изборна единица.

Ако во поодделна стопанска гранка односно во гранка на јавната служба или меѓу општествените организации од едно место или општина нема организации односно организациони единици што би можеле да бидат одделни изборни единици во смисла на претходниот став, а вкупниот број осигуреници од една стопанска гранка односно гранка на јавната служба или од општествените организации во местото или општината е достаточен за избор на еден член на собранието, изборната единица во односното место или општина ја сочинува стопанската гранка односно гранката на јавната служба или општествените организации во целост, ако вкупниот број осигуреници што ги опфаќа поодделна гранка е достаточен за избор на еден член на собранието.

Ако вкупниот број осигуреници од поодделна стопанска гранка односно гранка на јавната служба или општествените организации во едно место или општина не е достаточен за избор на еден член на собранието, изборната единица ја сочинуваат заедно сите стопански гранки од ист вид (област) на стопанска дејност односно сите гранки од иста област на јавните служби или сите општествени организации од едно место или општина.

Изборната единица во смисла на ст. 2 од овој член ја сочинуваат стопанската гранка односно гранката на јавната служба или општествените организации и во случај кога од нив ќе се издвојат одделни единици во смисла на ст. 1 од овој член — во поглед преостанатите организациони единици од односната стопанска гранка, гранката на јавната служба или општествените организации.

Изборната единица во смисла на ст. 3 од овој член ја сочинуваат стопанската област односно областа на јавните служби или сите општествени организации и во случај кога од нив ќе се издвојат одделни стопански гранки, гранки на јавната служба или општествените организации како изборни единици во смисла на ст. 2 од овој член — во поглед преостанатите стопански гранки или гранките на јавната служба односно областа односно во поглед преостанатите општествени организации.

Изборната единица ја сочинуваат и групите осигуреници од чл. 3 на оваа одлука споени на подрачјето од повеќе општини односно на подрачјето на околицата во случаите од чл. 4 ст. 3 на оваа одлука.

Член 6

Изборните единици во смисла на чл. 5 од оваа одлука ги утврдува народниот одбор на околицата преку одделна комисија што ја формира за таа цел, а во која влегуваат претседателот или потпретседателот на народниот одбор, претседателот на советот надлежен за работите на социјално осигурување и потребен број членови на народниот одбор.

Одлука за утврдување изборните единици донесува комисијата од претходниот став на предлог од извршниот одбор на собранието на околицкиот завод за социјално осигурување.

Комисијата на народниот одбор на околицата е должна одлуката за утврдување изборните единици да ја донесе најдоцна на 20 дена пред одржувањето на изборите.

Член 7

Изборните единици се утврдуваат на тој начин што вкупниот број на осигурениците евидентирани кај околицкиот завод за социјално осигурување ќе се подели со бројот на членовите на собранието на заводот, па според добиениот количник и податоците за бројот на осигурениците во поодделни стопански и други организации, установи и групи, како и според податоците за вкупниот број на осигурениците во поодделни стопански гранки, гранки на јавната служба, во сите општествени организации и групи на осигурениците од чл. 2 на оваа одлука, се определуваат најпрво изборните единици во смисла на чл. 5 ст. 1 од оваа одлука, а потоа изборните единици во смисла на одредбите на другите ставови од истиот член на оваа одлука.

Бројот на осигурениците врз основа на кој се утврдуваат изборните единици се зема врз основа на просечниот број на осигурениците за последните шест месеци според податоците на околицкиот завод за социјално осигурување.

При утврдување на изборните единици народниот одбор може да одлучи поодделна изборна единица да може да има до една третинка помал или поголем број осигуреници од бројот определен во смисла на претходните ставови.

2. Определување избори**Член 8**

Сојузниот извршен совет го определува времето во кое се спроведуваат изборите на членови на собранието на околицките заводи за социјално осигурување.

Комисијата на народниот одбор од чл. 6 ст. 1 на оваа одлука го определува денот за изборите за членови на собранието на заводите.

3. Начин на избирање**Член 9**

Избирање членови на собранието на околицкиот завод за социјално осигурување вршат:

1) работничкиот совет односно споените работнички совети на стопанските организации на заедничка седница;

2) работните колективи односно споените работни колективи на државните органи и установи, како и на општествените организации на изборни состаноци на колективите односно на заеднички изборни состаноци;

3) изборните собири на поодделни групи други осигуреници (чл. 2).

Покрај членовите на собранието избрани во смисла на претходниот став во собранието на околицкиот завод за социјално осигурување влегуваат еден до три члена како претставници на воените осигуреници. Начинот за избирање на овие членови на собранието го определува државниот секретар за работи на народната одбрана.

Член 10

Кога изборната единица ја сочинуваат две или повеќе стопански организации што не се наоѓаат во истото место или од други оправдани причини

не би можел да се определи заеднички состанок на нивните работнички совети, комисијата на народниот одбор од чл. 6 ст. 1 од оваа одлука ќе определи споените изборни тела да извршат избирање на член на собранието на заводот преку избраните делегати. Работничките совети на такви стопански организации можат и сами да и' предложат на комисијата избирањето да го извршат преку делегати на заеднички состанок со делегатите од другите работнички совети од истата изборна единица.

Член 11

Кога изборната единица ја сочинуваат работните колективи на два или повеќе државни органи или установи, како и општествените организации кои не се наоѓаат во истото место, или од други оправдани причини не би можел да се одржи заеднички изборни состанок на нивните работни колективи комисијата на народниот одбор од чл. 6 ст. 1 од оваа одлука ќе определи споените изборни тела да го извршат избирањето на член на собранието на заводот преку избраните делегати. Синдикалните организации на такви колективи можат и сами да и' предложат на комисијата нивните колективи да го извршат избирањето преку делегати на заеднички состанок со делегатите од другите колективи од истата изборна единица.

Член 12

Кога изборната единица ја сочинуваат лицата запослени кај приватни работодавци или припадниците на самостојни професионални дејности или уживателите на пензии и инвалидни, кои не се наоѓаат во истото место или општина, изборните собири на поодделни групи од овие осигуреници во истото место ги определуваат своите делегати, кои на заеднички состанок на сите делегати на истата група од подрачјето на повеќе општини односно од подрачјето на околицата избираат член на собранието.

Член 13

Бројот на делегатите за избирање членови на собранието што ги определуваат работничкиот совет односно работниот колектив или изборните собири на осигурениците, се утврдува така што да и' одговара на сразмерата помеѓу бројот на осигурениците кој претставува поодделен работнички совет односно колектив или изборен собир и вкупниот број на осигурениците од односната изборна единица.

Бројот на делегатите го утврдува комисијата на народниот одбор на околицата од чл. 6 на оваа одлука.

4. Кандидирање и избирање**Член 14**

Кога избирањето на членови на собранието го врши работничкиот совет, односно поодделни работнички совети на стопанските организации, кандидирањето се врши на седница односно на заедничка седница на советите свикана заради избирање членови на собранието.

Секој член на работничкиот совет има право да истакнува кандидати за членови на собранието.

Член 15

Кога избирањето на членови на собранието го врши работниот колектив односно споените работни колективи на државните органи и установи и на општествените организации, кандидирањето се врши на изборен состанок на колективите.

Изборниот состанок го свикнува синдикалната организација на колективот, а ако таа не го свика најдоцна на осум дена пред изборите, го свикнува изборната комисија при околицкиот завод за социјално осигурување.

Право на истакнување кандидати има група од најмалку 10 осигуреници.

Со изборниот состанок раководи изборно работно претседателство.

Листата на кандидатите, како и резултатот на гласањето, ја утврдува и го објавува одделна комисија за избирање, што ја сочинуваат 3 до 5 членови избрани на изборниот состанок.

Член 16

Кога членовите на собранието ги избира изборниот собир на осигурениците (чл. 2), кандидирањето и избирањето се врши на начинот предвиден во чл. 15 од оваа одлука.

Изборните собири на осигурениците од претходниот став ги свикнуваат синдикалните односно општествените организации од поодделните групи осигуреници, а ако овие не ги свикаат најдоцна на 8 дена пред изборите, нив ги свикнува изборната комисија при околинскиот завод за социјално осигурување.

Член 17

Кога избирањето се врши преку делегати (чл. 10—12), кандидирањето и избирањето на делегати се врши на ист начин како и кандидирањето и избирањето на членови на собранието.

Член 18

Кога избирањето на членови на собранието го вршат делегати кандидирањето се врши на заеднички состанок на сите делегати свикан заради избирање членови на собранието.

Состанокот на делегатите го свикнува изборната комисија при околинскиот завод за социјално осигурување.

Секој делегат има право да истакнува кандидати за членови на собранието.

Со состанокот на делегатите раководи избрано работно претседателство, кое ја утврдува и листата на кандидатите и резултатот на гласањето.

Член 19

Право да истакнуваат кандидати за членови на собранието, како и за делегати, имаат и синдикалните организации.

Член 20

Избирањето на членови на собранието се врши со тајно гласање.

Избрани се оние кандидати што добиле по ред најголем број гласови.

5. Изборни комисии

Член 21

Спрведувањето на изборите на членови на собранието го организираат изборните комисии, што се формираат при околинските заводи за социјално осигурување.

Изборната комисија има 5 члена.

Претседателот и членовите на изборната комисија ги именува комисијата на народниот одбор на околинјата (чл. 6 ст. 1).

Членовите на изборната комисија не можат да бидат кандидирани за членови на собранието.

Член 22

Изборната комисија:

- 1) врши технички подготвувања на изборите;
- 2) ги утврдува и објавува резултатите на изборите;
- 3) им издава уверенија на избраните кандидати;
- 4) врши и други работи предвидени со оваа одлука.

6. Дополнителни и повторни избори

Член 23

Ако мандат на член на собранието престане пред да истече времето за кое е избран (поради смрт, загуба на својството на осигуреник, со преминување член на собранието на осигурување кај друг завод, оставка или која и да е друга причина), извршниот одбор на собранието на заводот ќе му предложи на народниот одбор на околинјата да распише дополнителни избори за упразнетото место.

Член 24

Дополнителните избори, како и повторните избори во случај на поништување извршено од народниот одбор на околинјата, се вршат според одредбите од оваа одлука.

7. Заштита на правилноста на изборите

Член 25

Секој осигуреник, како и синдикална организација има право да му вложи приговор на народниот одбор на околинјата поради неправилност во работата на изборните тела или изборната комисија.

Народниот одбор е должен преку комисијата од чл. 6 на оваа одлука да ги испита наводите на приговорот и, по потреба, при вршењето на своето право на надзор според одделните прописи да донесе соодветно решение заради заштита на правилноста на изборите.

8. Избор на членови на собранието на филијала и на одборот на испостава

Член 26

Изборот на членовите на собранието на филијала и на одборот на испостава се врши според одредбите од оваа одлука што се однесуваат за избирањето на членови на собранието на околинскиот завод.

Изборот на членови на филијала и на одборот на испостава се врши едновременно кога и изборот на членови на собранието на околинскиот завод.

Член 27

Член на собранието на околинскиот завод влегува според својата положба во собранието на филијалата и во одборот на испоставата на чие подрачје се наоѓа изборната единица во која е избран.

Член на собранието на филијалата влегува според својата положба во одборот на испоставата што ја опфаќа изборната единица, ако таа испостава е врзана за филијалата.

II. ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД

Член 28

Членовите на собранието на републичкиот завод за социјално осигурување ги избираат собранијата на околинските заводи на своите први седници.

Член 29

Кандидатите за членови на собранието на републичкиот завод ги предлагаат членовите на собранијата на околинските заводи за социјално осигурување.

Избирањето се врши со тајно гласање — со гласачки ливчиња.

Член 30

Колкав број членови на собранието на републичкиот завод ќе избира секое собрание на околинскиот завод се утврдува со статутот или со одлука на собранието на републичкиот завод, така што секој околински завод да избира најмалу еден член за собранието на републичкиот завод.

Член 31

Верификацијата на мандатите на членовите на собранието на републичкиот завод се врши врз основа на потврдите заверени од претседателите на собранијата на околинските заводи.

Член 32

Мандатот на избраните членови на собранието на републичкиот завод трае за сето време додека им трае мандатот во собранието на околинскиот завод.

III. ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СОБРАНИЕТО НА ЗАВОДОТ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА АВТОНОМНАТА ПОКРАИНА ВОЈВОДИНА И АВТОНОМНАТА КОСОВСКО-МЕТОХИСКА ОБЛАСТ

Член 33

Изборот на членови на собранијата на Покраинскиот завод за социјално осигурување за Автономната покраина Војводина и Обласниот завод за социјално осигурување на Автономната Косовско-

метохиска Област се врши соред одредбите од оваа одлука што се однесуваат за избирање членови на собранието на републичкиот завод, едновременно кога и изборот на членови на собранието на републичкиот завод.

IV. ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СОБРАНИЕТО НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 34

Членовите на собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување ги избираат собранијата на републичките заводи на своите први седници на начинот предвиден со оваа одлука за избирање членови на собранието на републичкиот завод.

Член 35

Бројот на членовите на собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување се утврдува со статутот на Сојузниот завод.

Член 36

Мандатот на избраните членови на собранието на Сојузниот завод за социјално осигурување трае за сето време додека им трае мандатот во собранието на републичкиот завод во смисла на чл. 32 од оваа одлука.

V. ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА ИЗВРШНИТЕ ОДБОРИ НА СОБРАНИЈАТА НА ЗАВОДОТ

Член 37

Изборот на членовите на извршниот одбор на собранието на заводот го врши собранието на својата прва седница.

Член 38

Кандидатите за членови на извршниот одбор на собранието на заводот ги предлагаат членовите на тие собранија.

Избирањето се врши со тајно гласање — со гласачки ливчиња.

Член 39

Претседателот на извршниот одбор го избира собранието меѓу избраните членови на извршниот одбор.

VI. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 40

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 451

6 декември 1955 година

Белград

Секретар, Потпретседател,
Велко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

598.

Врз основа на чл. 57 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОСНИВАЊЕТО И ДЕЛОКРУГОТ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ИНФОРМАЦИИ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

I. Се оснива Секретаријат за информации на Сојузниот извршен совет.

II. Секретаријатот за информации:

1) се грижи за редовното известување на јавноста, печатот, радиодифузијата и другите органи за информации за дејноста и за одлуките на Сојузниот извршен совет и на другите сојузни државни органи; го следи пишувањето на печатот и говорните емисии на радиодифузните станици за прашањата од делокругот на Сојузниот извршен совет и на дру-

гите сојузни органи; води преглед на весниците што излегуваат во земјава;

2) ја следи работата на државните органи, установите и организациите на издавање информации за странство, соработува со нив, и ја помага и ускладува оваа нивна дејност;

3) соработува со државните установи што се занимаваат со културни односи со странство; ја помага работата на органите, установите и организациите во поглед развивањето на нивните културни, научни, стручни и други врски со странство;

4) се грижи за примената на законите, прописите и заклучоците на Сојузниот извршен совет во областа на информациите;

5) води преглед на публикациите на меѓународните и странските установи во земјава.

III. Секретаријатите на Сојузниот извршен совет и сојузните управни органи и установи и непосредно даваат информации за дејностите на својот делокруг ако се овластени за тоа.

Државниот секретаријат за надворешни работи и Државниот секретаријат за работи на народната одбрана ја вршат во рамките на својата надлежност самостојно информативната служба.

IV. Со цел за следење и ускладување информациите од општо значење Секретаријатот за информации има право при вршењето на работите од својот делокруг да добие соодветни податоци и материјали од републичките органи за информации и од другите државни органи, како и од установите и организациите.

Во Секретаријатот за информации задолжително се регистрираат државните органи, установите и организациите кои постојано или повремено се занимаваат со издавање публикации за странство.

На Секретаријатот задолжително му се доставува по еден примерок од секоја публикација наменета за странство.

V. Секретаријатот за информации работи под непосреден надзор и по упатствата од Координациониот одбор.

Секретаријатот може да има одделенија и самостојни отсеци.

Во Секретаријатот за информации можат да се формираат совети заради претресување поодделни прашања од општо значење од областа на информациите.

Правилникот за внатрешното уредување и за работењето на Секретаријатот за информации го потврдува Сојузниот извршен совет.

VI. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за оснивање Биро за печат при Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/54).

VII. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“

Р. п. бр. 465

13 декември 1955 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велко Зековиќ, с. р. Родолуб Чолаковиќ, с. р.

599.

Врз основа на одделот 3 главата XXVI од Сојузниот општествен план за 1955 година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА ДОГОВАРАЊЕ ИСПОРАКИ НА ЈАГЛЕН ЗА I ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1956 ГОДИНА

I. Рудниците на јаглен се должни при договарање за испораки на јаглен за I тримесечје од 1956 година со договарањето да го опфатат своето целокупно производство на јаглен во тоа тримесечје, освен

оние количини што им се потребни за сопствената потрошувачка.

II. Потрошувачите на јаглен можат со рудниците на јаглен да договоруваат испорака само на оние количини што им се потребни за редовна потрошувачка во I тримесечје од 1956 година, со запаси предвидени со оваа одлука.

III. Потрошувачите на јаглен можат да договараат, покрај количините на јаглен што им ја обезбедуваат редовната потрошувачка на јаглен во I тримесечје од 1956 година, уште и количини за следните запаси:

- 1) железничките транспортни претпријатија — за запас од 15 дена;
- 2) Рудникот и топилницата на бакар „Бор“ — за запас од 15 дена, а Рудникот и топилницата на олово „Трепча“ — за запас од 12 дена;
- 3) железарите — за запас од 10 дена;
- 4) индустриските претпријатија — за запас од 8 дена;
- 5) плинарите — за запас од 21 ден;
- 6) другите стопански организации — за запас од 8 дена.

Заедницата на југословенското електростопанство ќе ги определи количините на јаглен што поодделни термоелектрани можат да ги имаат на запас, со тоа што вкупниот запас на сите термоелектрани да не може да изнесува повеќе од количините потребни за 10 дена работа.

Водопрните станици на водостопанството можат да ги договараат само оние количини јаглен што се сметаат нормални за обезбедување нивната непречена работа.

Трговските претпријатија и дуќани што купуваат јаглен за потребите на широка потрошувачка, како и здравствените и социјални установи можат да ги договараат само оние количини јаглен што се сметаат нормални за снабдување на граѓаните односно на установите.

Договорите за испораки на јаглен згоден за работа на гасгенераторите рудниците на јаглен се должни да ги склучуваат првенствено со оние потрошувачи што тој јаглен го трошат за гасгенератори.

IV. Договарањето за испораки на јаглен за I тримесечје од 1956 година ќе се изврши од 15—25 декември 1955 година

V. Управата за државни материјални резерви е должна да се грижи за извршувањето на оваа одлука.

Управата за државни материјални резерви може со свое решение:

- 1) да нареди поодделни рудници на јаглен да се должни да склучуваат договори за испораки на јаглен со определени корисници;
- 2) да ги намалува веќе договорените количини на јаглен ако поради недостиг на јаглен не можат да се подмират потребите на поодделни корисници чија работа е од значење за стопанството или за снабдувањето на населението;
- 3) да определи поодделни рудници на јаглен да се должни на определените корисници првенствено да им ги извршат договорените испораки на јаглен.

Налозите од ст. 2 Управата за државни материјални резерви може на стопанските организации да им ги соопшти и по телеграфски или телефонски пат, но е должна најдоцна во срок од 3 дена од такво соопштение да им го достави и своето писмено решение.

Против решението од ст. 2 под 2 може да му се изјави жалба на Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет во рок од 3 дена од денот на приемот на писменото решение. Жалбата не го запира извршувањето на решението.

Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет ќе именува комисија за решавање на жалбите од претходниот став.

Органите на здружувањето на стопанските организации (коморите и здруженијата), службите на Државниот секретаријат за работи на народната

одбрана и пазаришните инспекции на државните секретаријати за работи на народното стопанство се должни на барање од Управата за државни материјални резерви на таа управа да и ги достават потребните податоци и предлози со цел за правилно извршување задачите од ст. 1, 2 и 3 на оваа точка.

VI. Решенијата на Управата за државни материјални резерви од претходната точка се задолжителни за стопанските организации на кои тие се однесуваат.

VII. Ако поради решение од Управата за државни материјални резерви од точ. V стопанската организација не ќе може да ги изврши договорните обврски спрема поодделен содоговорувач, ќе се смета дека тоа неизвршување на договор е дојдено поради виша сила.

VIII. Рудниците на јаглен на барање од Управата за државни материјални резерви се должни да и доставуваат на неа извештаи за количините на јаглен што во текот на договарањето потрошувачите ги бараат, за договорените количини, како и за производството, испораките и запасите на јаглен.

Потрошувачите на јаглен не барање од Управата за државни материјални резерви се должни да и доставуваат на неа извештаи за состојбата на испораките и запасите на јаглен.

Сроковите за доставување извештаи од претходните ставови, како и обрасците на извештаите, ги пропишува Управата за државни материјални резерви.

IX. Стопанската организација — потрошувач која ќе склучи договор за испорака на количина јаглен поголема од онаа што и е потребна за редовна потрошувачка и запас, рудникот на јаглен кој не ќе го склучи целокупното производство од I тримесечје од 1956 година иако за истото постои побарувачка, стопанската организација — потрошувач и рудникот на јаглен ако во пропишаниот срок не достават извештај според одредбата на точ. VIII како и одговорното лице во таа организација — ќе се казнат според одредбите на членот 92 точ. 3 од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55).

X. Оваа одлука влегува во сила со денот на потпишувањето.

Р. п. бр. 456

9 декември 1955 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

— 600.

Врз основа на чл. 79 точ. 6*ст. 1 од Уставниот закон, а во врска со чл. 18 ст. 3 од Уредбата за организацијата и работењето на Сојузниот извршен совет, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОТВОРАЊЕ ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТИ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КЛАГЕНФУРТ И ГРАЦ

1. Се отвора Генерален конзулат на ФНРЈ во Клагенфурт (Целовец) и Генерален конзулат на ФНРЈ во Грац;

2. Државниот секретар за надворешни работи ќе преземе мерки за извршување на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 453

6 декември 1955 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

601.

Врз основа на чл. 95 од Уставниот закон, а заради извршување на чл. 2 и чл. 13 ст. 5 од Уредбата за сообраќајот на јавните патишта („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/50), издавам

НАРЕДБА

ЗА МЕРКИТЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА СООБРАЌАЈОТ НА АВТОПАТОТ БЕЛГРАД—ЗАГРЕВ

1. На автопатот Белград—Загреб се ограничува брзината на движењето на моторните возила, и тоа:

а) на патничките автомобили и мотоциклите — на 100 км на час;

б) на товарните автомобили и автобусите — на 80 км на час.

На деловите од автопатот на кои поради состојбата на патот или од други причини за безбедност на сообраќајот надлежниот орган има определено помала брзина на движењето од онаа од ст. 1 од оваа точка, возачите се должни да возат со таа брзина.

На крстосниците, како и во случај на дожд, магла, полека, кал или прав, брзината од ст. 1 на оваа точка мора да се намали и прилагоди кон состојбата на патот и кон условите на видливоста.

2. Ограничувањата на брзината од ст. 1 и 2 на точ. 1 од оваа наредба видно ќе се означат со истакнати прописни сообраќајни знаци.

3. Забрането е со запрежни возила движењето по автопатот.

Со запрежни возила може само да се преминува преку автопатот, и тоа на местата каде што преминувањето е дозволено.

Со запрежно возило не смее да се преминува автопатот кога со преминувањето се попречува движењето на моторните возила на автопатот.

Ако со запрежно возило се преминува автопатот ноќе или по магла, запрежното возило мора да има на себе жолто (бело) светло, кое мора да биде поставено така што да биде видно за возачите кои наидуваат по автопатот од двата правца.

Освен во случај на нужда, се забранува запирање и оставање возилата на коловозот од автопатот.

Моторните возила што се присилени да се запрат на коловозот од автопатот, мораат да бидат поставени покрај самиот десен раб на патот, а ноќе или по магла мораат да имаат запалени предни соборени и задни првени светла. Ако поради расипување држањето на запалени светла е оневозможено, возачот на такво возило е должен на друг погоден начин (со рачно светло, со мафтање со предмет во бела боја и сл.) на време да ги предупредува на опасност возачите на возилата што наидуваат по автопат зад запреното возило.

5. Повредите на одредбата на точ. 1 од оваа наредба повлекува одговорност за прекршок од чл. 30 точ. 2 и 5 од Уредбата за сообраќајот на јавните патишта.

6. Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршок:

1) кој спротивно на одредбите од оваа наредба се движи со запрежно возило по автопатот;

2) кој го преминува автопатот со запрежно возило на местото каде што преминувањето не е дозволено, или кој спротивно на одредбите на оваа наредба со запрежното возило применува преку автопатот така што со тоа да го попречува движењето на моторните возила по автопатот;

3) кој ноќе, по магла или за време на слаба видливост го преминува со запрежно возило автопатот без пропишано светло;

4) кој без нужда го запира или остава возилото на коловозот од автопатот;

5) кој моторното возило запрено на автопатот не ќе го постави на пропишаниот начин, или кој ноќе или за време на магла или слаба видливост не запали пропишано светло или, ако поради расипување тоа не е можно, на пропишаниот начин не ги предупредува возачите на моторните возила што наидуваат на автопатот.

За прекршоците од претходниот став административно-казнената постапка во прв степен ја води општинскиот судија за прекршоци.

7. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

II/3 бр. 21399/1

1 декември 1955 година

Белград

Државен секретар
за внатрешни работи,
Светислав Стефановиќ, с. р.

602.

Врз основа на точ. IV од Времената одлука за регресите во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53, 4/54 и 7/55), пропишувам

УПАТСТВО

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ УПАТСТВОТО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НАДОКНАДАТА (РЕГРЕСОТ) НА ТРГОВСКИТЕ, ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДРУГИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПРОДАДЕНИТЕ КОЛИЧИНИ ОГРЕВНИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ШИРОКА ПОТРОШУВАЧКА

1. Во Упатството за остварување надокнадата (регресот) на трговските претпријатија и другите стопански организации за продадените количини огревни материјали за широка потрошувачка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/54 и 27/54) се вршат следните дополненија:

а) во точ. 1 по зборовите: „на студентските и ученичките ресторани и мензи“ се става запирка и се додаваат зборовите: „на работничко-службеничките ресторани и мензи основани од страна на стопанските организации“;

б) на крајот на точ. 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Работничко-службеничките ресторани и мензи основани од страна на стопанските организации, студентските и ученичките домови, студентските и ученичките ресторани и мензи и домовите за социјално згрижување (домови на глувонеми, слепи, старици и старци) можат единствено за свои потреби да набавуваат при јаглен и литнит со користење попустот во смисла на претходниот став. Овие потрошувачи на јаглен не смеат да купуваат јаглен со цел за натамошна продажба, ниту купениот јаглен да го продаваат.

Надзорот над трошењето на јагленот во смисла на претходниот став го врши инспекцијата на пазариштето на народниот одбор на општината и околицата.

Ако утврди повреда на овие одредби, инспекцијата на пазариштето ќе предложи примена на управни и казни мерки предвидени со прописите што важат.“

2. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 9920

5 декември 1955 година

Белград

Државен секретар
за работи на народното стопанство,
Ивица Гретиќ, с. р.

603.

Врз основа на чл. 14 од Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за платите на работниците и службениците на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/54), Централното веќе на Сојузот на синдикатите на Југославија донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИ ШТО УЧЕСТВУВААТ ВО ДОНЕСУВАЊЕТО И ДАВАЊЕТО СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФНИТЕ ПРАВИЛНИЦИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Во Одлуката за определување синдикалните органи што учествуваат во донесувањето и давањето согласност на тарифните правилници на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/55) по точ. 2 се придава нова точка 2а, која гласи:

„2а. За претпријатијата на електростопанството здружени во заедниците на електростопанските претпријатија во донесувањето односно во давањето согласност на тарифните правилници учествува републичкиот одбор на Синдикатот на металските работници на Југославија.“

2. Оваа одлука влегува во сила веднаш.

Бр. 2805

6 декември 1955 година

Белград

Претседател на Централното веќе на Сојузот на синдикатите на Југославија,
Гуро Салај, с. р.

604.

Врз основа на чл. 19 од Уредбата за заеми за инвестиции во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54), а по прибавената согласност од Сојузниот извршен совет, Народната банка распишува

ХИ КОНКУРС

ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД СО ЦЕЛ ЗА НАГОЛЕМУВАЊЕ ПРОИЗВОДСТВОТО НА ЈАГЛЕН

1. На овој конкурс се даваат инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд со цел за наголемување производството на јаглен со проширување рудничките капацитети што постојат или со изградба на нови руднички капацитети.

2. Како наголемување на производството се смета наголемувањето на производството над рудничкиот капацитет што постои без оглед дали капацитетот се користи потполно или не.

Во капацитетот што постои ќе се засмета и капацитетот за кој веќе е одобрен заем без оглед од кои извори (Општиот инвестиционен фонд, републички или локален инвестиционен фонд).

Во барањето за заем претпријатијата се должни да го искажат капацитетот што постои како и процентот на користењето на тој капацитет.

3. Инвестиционите заеми за намените приведени во точ. 1 од овој конкурс се даваат само под услов со бараниот заем и со другите расположиви средства на корисникот на заемот или на неговите гарантите да се обезбедува наголемувањето на производството на јаглен за кое се бара заемот.

4. Барањето за давање инвестиционен заем треба да ги содржи сите податоци пропишани во чл. 20 од Уредбата за заеми за инвестиции во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54), а се поднесува на образецот на Народната банка кој може да се добие кај нејзините филијали.

5. Заемобарателот може да посуди интересна норма и во половинки односно четвртинки од процент.

6. Понудениот срок за отплата на заеми за овој конкурс не може да биде подолг од 30 години.

7. Со барањето за заем се поднесува генералниот проект составен врз базата на сегашните цени.

Генералниот проект треба да содржи:

а) инвестициона програма изработена согласно Уредбата за изработка и одобрување на инвестиционата програма („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/54) со потврда за ревизијата и одобрувањето,

б) идеен проект на градежните работи со предмер и претсметка,

в) спецификација и претсметка на опремата и монтажата.

8. Покрај земањето во оглед можноста за отплата на заемот и понудените интересни норми заеми ќе им се одобруваат предимствено на оние заемобаратели:

а) кои во својата група според видот на јагленот бараат најмали динарски средства за единица ново производство на јаглен,

б) кои во својата група според видот на јагленот бараат најмалу девизни средства за единица ново производство на јаглен,

в) кои се во состојба во својата група според видот на јагленот да го наголемат производството во најкус срок,

г) кои во својата група според видот на јагленот обезбедуваат најмали трошоци на производството,

д) кои по најповолни цени можат да ги снабдуваат областите што се дефицитарни со јаглен, и

ѓ) кои се во состојба во изградбата и набавката на инвестициониот објект да вложат што повеќе сопствени средства или средства на гарантот.

9. Во смисла на Уредбата за депонирање гарантни износи по заеми за инвестиции, како и на Одлуката за определување височината на гарантниот износ по заеми за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/55) корисниците на заемот се должни да депонираат кај Банката гарантен износ во височина од 5% од износот на одобриениот заем, односно во височина на процентот што ќе биде определуван со сојузни прописи.

Исто така корисниците на заемот ќе бидат должни да осигураат средства и за учество во трошоците на инвестицијата доколку ова ќе биде пропишано.

10. Заемобарателот е должен кон барањето за заем, во врска со точ. 9 од овој конкурс, да и поднесе на Банката доказ дека располага со сопствени средства за обезбедување на гарантниот износ или потврда дека гарантот ќе му ги обезбеди тие средства.

Докалку заемобарателот во барањето за заем привел дека во трошоците на изградбата ќе учествува со сопствени средства односно со средства на гарантот, или ако такво учество ќе биде пропишано, должен е да поднесе и доказ за обезбедувањето на тие средства.

11. Барањето за заем може да се поднесе само ако износот на бараниот заем не е помал од 20 милиони динари.

12. Заемобарателот е должен за заемот да обезбеди гаранција на околицата, за што кон барањето поднесува потврда од народниот одбор на околицата. Банката може давањето на заем да го услови и со гаранција на народната република.

13. Одобриениот заем ќе може заемобарателот да го користи дури кога ќе ја докаже можноста за набавка на опрема (домашна или увозна).

14. Корисникот на заемот е должен изградбата и набавката на инвестициониот објект, за кој добил заем според овој конкурс, да ги изврши преку лиценцијата и договорот да го склучи со најповолниот понудувач.

Доколку корисникот на заемот писмено ќе се обврже дека изградбата на инвестициониот објект ќе ја изврши првотино од најповолниот понудувач, може, со одобрение од надлежниот орган на власта, изградбата да ја врши во своја режија.

Лиценцијата не е задолжителна само кај оние инвестициони објекти кај кои работите на нивната изградба се крстосуваат со процесот на производството на основната дејност на рудникот.

15. Барањето за инвестиционен заем и генералниот проект со сите прилози се поднесува во 4 примерка до филијалата на Народната банка кај која заемобарателот има текушта, жиро сметка, односно буџетска сметка.

Барањето мора да и' се предаде на надлежната филијала најдоцна до 15 јануари 1956 година.

16. Во сето друго за овој конкурс важат одредбите од Уредбата за заемите за инвестиции во стопанството како и другите прописи што важат.

О. бр. 38

5 декември 1955 година

Белград

Гувернер
на Народната банка на ФНРЈ,
Војин Гузина, с. р.

Согласен:
Потпретседател
на Сојузниот извршен совет,
Светозар Вукмановиќ, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Решението за наголемување нивото на тарифните ставови во тарифните правилници на стопанските претпријатија здружени во заедниците на електростопанските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/55) се поткраднала долу приведената грешка, те се дава

ИСПРАВКА

НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАГОЛЕМУВАЊЕ НИВОТО НА ТАРИФНИТЕ СТАВОВИ ВО ТАРИФНИТЕ ПРАВИЛНИЦИ НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗДРУЖЕНИ ВО ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЕЛЕКТРОСТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

Во точ. 4 место зборовите „од денот од кој започнале да се применуваат тарифните правилници на поодделни претпријатија во 1955 година“ треба да стои „од 1 јули 1955 година“.

Од Сојузниот извршен совет, 6 декември 1955 година, Белград.

СОДРЖИНА:

	Страна
594. Указ за прогласување Законот за одликувањата — — — — —	821
595. Уредба за измени и дополнења на Уредбата за наплата на приходите на буџетите и фондовите од стопанските организации — — — — —	824
596. Уредба на Сојузната санитарна инспекција — — — — —	824
597. Одлука за спроведување избори на органи на самоуправувањето на заводите за социјално осигурување — — — — —	825
598. Одлука за оснивањето и делокругот на Секретаријатот за информации на Сојузниот извршен совет — — — — —	828
599. Одлука за начинот на договарање испораки јатлен за I тримесечје од 1956 година — — — — —	828
600. Одлука за отворање генерални конзулати на Федеративна Народна Република Југославија во Клагенфурт и Грац — — — — —	829
601. Наредба за мерките за безбедност на сообраќајот на автопатот Белград—Загреб — — — — —	830
602. Упатство за дополнување Упатството за остварување надокнадата (регрес) на трговските претпријатија и другите стопански организации за продадените количини огревни материјали за широка потрошувачка — — — — —	830
603. Одлука за дополнување на Одлуката за определување синдикалните органи што учествуваат во донесувањето и давањето согласност на тарифните правилници на стопанските организации — — — — —	830
604. XII Конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд со цел за наголемување производството на јатлен — — — — —	831
Исправка на решението за наголемување нивото на тарифните ставови во тарифните правилници на стопанските претпријатија здружени во заедниците на електростопанските претпријатија — — — — —	832

ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА

НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ ЗА 1956 ГОДИНА

Претплатата на „Службен лист на ФНРЈ“ за 1956 година изнесува 1.200 динари за 1 примерок, а за странство 1.900 динари.

Доколку претплатата не се обнови до 25 декември к'е се запре испраќањето на весникот со 1 јануари 1956 година.

Претплатата се полага на жиро сметката 1032-T-220 кај филијалата на Народната банка на ФНРЈ во Белград.

„Службен лист на ФНРЈ“
ул. Краљевиќ Марко бр. 9, Белград
П. ш. л. ф. х 22., т. л. 26-27.

Претплатата за 1956 година со додатоци НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“:

- 1) „МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ И ДРУГИ СПОГОДБИ“ изнесува 1.000.— дин., а за странство 1.500.— дин.
- 2) „ОДЛИКУВАЊА И ПОМИЛУВАЊА“ изнесува 700.— дин., а за странство 1.000.— дин.

Претплатата се уплатува како и за „Службен лист на ФНРЈ“ на жиро сметка 1032-T-220.